

1.	Наставен предмет	<b>МОТОРСКИ СИСТЕМИ И ТЈУНИРАЊЕ</b>		
2.	Шифра	<b>ЗМ32ПТИ13</b>		
3.	Студиска програма	<b>ПТИ</b>		
4.	Семестар (изборност)	<b>летен (Х)</b>		
5.	Цели на предметот	<i>Проучување на основните елементи на автомобилските мотори, системите и опремата</i>		
6.	Оспособен за (компетенции)	<i>Решавање на проблемите од областа на конструкцијата и опремата на моторите</i>		
7.	Услов за запишување на предметот	<i>1. Термодинамика – положен</i>		
8.	Основна литература (до 3 наслови)	<i>1. М. Димитровски, Современи мотори СВС, Св.Кирил и Методиј, 2001 2. Т. Давчев, Автомобилски мотори, 2003</i>		
9.	Број на кредити:	<b>5</b>		
10.	Вкупен расположив фонд на време	<i>5 ECTS x 30 саати = 150 саати</i>		
11.	Распределба на расположивото време	<i>28 + 8 + 21 + 78+ 6 + 9 = 150 саати</i>		
	11.1. ПТН -	<i>Теоретска настава (13 x 2 + 2 x 1)</i>		<i>28 саати</i>
	11.2. ЛВ -	<i>Лабораториски вежби (3 x 2 + 2 x 1 саати)</i>		<i>8 саати</i>
	11.3. АВ -	<i>Аудиторни вежби, консултации, видео проекции, стручни часописи, интернет.</i>		<i>21 саати</i>
	11.4. СУ -	<i>Самостојно учење, подготовка на материјал од 270 страници за тестови.</i>		<i>78 саати</i>
	11.5. ТПЗ -	<i>Проверка на знаење со 2 тестови (2 x 3 саати) Секој студент самостојно го решава тестот од 5 прашања</i>		<i>6 саати</i>
	11.6. СЗ -	<i>Самостојно решавање на три задачи, (3 x 3 саати)</i>		<i>9 саати</i>
12.	Оценување	<i>10 + 80 + 10 = 100 бода</i>		
	12.1.	<i>Посетеност на предавања до 10 бода</i>		
	12.2.	<i>3 тестови (2 x 40 бода)</i>		
	12.3.	<i>3 самостојни задачи (2 x 3 + 1 x 4 бода)</i>		
	<b>Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите.</b>		Оценки:	
			<i>од 50 до 60 бода</i>	<i>6 (шест)</i>
			<i>од 61 до 70 бода</i>	<i>7 (седум)</i>
			<i>од 71 до 80 бода</i>	<i>8 (осум)</i>
			<i>од 81 до 90 бода</i>	<i>9 (девет)</i>
			<i>над 90 бода</i>	<i>10 (десет)</i>
13.	Услов за потпис и формален испит	<i>реализирани активности 11.2. и 11.6.</i>		

недела	Предавања - теоретска настава		Лабораториски вежби		Аудиториски вежби	
	саати	тема	саати	тема	саати	тема
I	2	Вовед, историски развој, општ поим и видови мотори, тјунирање.			2	Примери за различни видови мотори и дискусија по нив.
II	2	Изведба и основни поими.	1	Расклопување на моторот на составни делови.	1	Примери на различни конструкции.
III	2	Опис на работата на тјунинг на клипните мотори, четиритактен, двотактен, ото, дизел.	1	Склопување на расклопен мотор.	1	Опис на работата со пресметковен пример.
IV	2	Теоретски и релни циклуси кај моторите, споредба на циклусите, пред и после тјунинг.			2	Примери: пресметка на ото и тјуниран мотор.
V	2	Пресметка на циклусите, ото, дизел, сабате, компјутерски програми за пресметка, сили во мотниот механизам и основи за конструирање.	2	Индикаторски дијаграм и негово снимање.		
VI	2	Параметри на моторите, индикаторски, ефективни останати.			2	Неколку варијации на компјутерската пресметка на моторите
VII	2	Топлински биланс на ото и дизел мотор и основи на измените.			2	Примери за пресметка на топлинскиот биланс.
VIII	2	Основни делови на тјуниран мотор, неподвижни, подвижни, тело, клип, клипница, коленесто вратило, прстени.			2	Анализа на конструкциите на различни тјунирани мотори.
IX	2	Механизам за развод на работната материја, брегасто, клацалки, вентили, размена на материја кај двотактните мотори.			2	Анализа на различни видови механизми за развод на работната материја.
X	2	Тјунирање на системи за формирање смеса, мотори со карбуратор, мотори со впрскување на гориво, мотори со гасно гориво.			3	Прв тест на материјалот од I до IX недела.
XI	2	Тјунинг кај дизел моторите, линиска пумпа, ротациона пумпа, пумпа прскаалка, комон реил, прскаалки, електронска регулација.			1	Пресметка на карбуратор.
XII	2	Тјунинг на системи за палење на смесата, батеријски систем, транзисторизиран, електронски, магнетен.			2	Различни примери на системи за палење и нивна анализа.
XIII	1	Уред за стартирање и подмачкување на моторот, природно, со притисок, комбинирано.	2	Анализатори на поедни елементи од моторот.	1	Показ на ефикасноста на различните уреди.
XIV	2	Системи за ладење, природен, со притисок, со воздух, комбинирано, уреди и делови на уредите.			2	Примери од спроведување, предавање на топлина и топлинско зрачење.
XV	1	Загадување на животната средина, причини, неутрализација кај ото мотори, неутрализација кај дизел моторите.	2	Експериментално одредување на изотерма на идеален гас.	1	Примери од катализатори со различна конструкција и функција.
XVI						
XVII						
XVIII					3	Втор тест на материјалот од X до XV недела.
	28		8		27	

Задача 1	Се решаваат примери од основните циклуси на моторите. Решението се предава во печатена форма.
Задача 2	Се решаваат примери од различни разгледани конструкции на моторите. Решението се предава во печатена форма.
Задача 3	Се решаваат од системите на моторот со образложение. Решението се предава во печатена форма.